

Зимско искачување на Пелистер 2015година

Планинарскиот Спортски Клуб „Димитар Илиевски Мурато“ оваа година на 21/22.02.2015год.ќе организира зимско искачување на Пелистер.

Ве покануваме да земите учество во оваа планинарска акција која ќе се одвива според следната

Програма

Сабота 21.02.2015г.

-Во текот на денот, сместување и пријавување на учесниците во некои од понудените опции за сместување.

-Кон крајот на денот, состанок со водичите на групите без разлика каде ќе бидат сместени групите.

Детално објаснување на условите за искачувањето.

Недела 22.02.2015г.

-Об.30ч. **тргнување** од пред паркинг на Хотел Молика. Патека за искачување по “Камењар”!

-Планирано време на пристигнување на врвот околу 13.00ч.

-Симнување од врвот околу 14.00ч. по патека “Широка ливада до Инфоцентар” планирано слегување во Битола во 18.00ч - 18.30ч и испраќање на гостите.

-Планирана за искачување е уште една група со турно скии по патека „Болници“ ако има заинтересирани од вашиот клуб нека контактираат лично со Јонче Илиевски: 078 232 132

Дополнителни информации:

За групите и поединците кои ќе доаѓаат од другите градови, обезбедено е ноќевање и превоз од Битола до Хотел Молика и назад, местото од каде ќе се тргнува.

1. Хотелско сместување во центарот на градот 600ден.
2. Превоз во двата правци 200ден.

Ве молиме благовремено и најдоцна до 20.02.да го пријавите, вашето учество и да се обратите за било какви информации на долунаведените броеви, за полесно да се организира сместувањето и превозот.

-Поради тежината на патеката секој учесник потребно е да има комплетна опрема за движење во зимски услови!

-Секој од учесниците треба да биде во одлична психофизичка кондиција!

-Исхрана од ранец. Секој од учесниците треба да си носи најмалку 1,5 литри вода!

- Организаторот и водичот на групата имаат право да ги отстранат - вратат неспремните со соодветна опрема!

Телефони за контакт и пријавување:

- Јонче Илиевски: 078 232-132

-Оливер Топалзолев: 075 307- 945

-Емаил: psk.dimitarilievski.murato@gmail.com

Пријавен лист за зимско искачување на Пелистер 2014г.

Секој учесник со запишување на своите податоци под полна одговорност потврдува дека е запознат со програмата која е во организација на “ПСК Димитар Илиевски Мурато” и ќе се придржува кон истата. Потребно е да е здрав, да е осигуран од несреќен случај, и да ја носи потребната планинарска опрема, како и да е психофизички спремен-на за ваков вид на планинарење; Свесен-на за ризиците и последиците од ваквиот вид на планинарење. Согласен-на сум дека нема да истакнувам оштетно побарување спрема организаторот (клубот или водичот на групата).

Напомена: Во зависност од условите организаторот(Водичот) го задржува правото за промена на програмата.

Рб.	Име Презиме	ПК.Клуб	Потпис
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Водич на групата _____

МП.